

"Македонија е жртва на грчкиот геноцид врз македонскиот народ, кој континуирано и систематски се спроведува од поделбата и окупацијата на Македонија во Балканските војни од 1912-1913 година до денес", се вели во писмото на Светскиот македонски конгрес.

Разочараноста од постапката на Барак Обама, во која тој од "Македонија бара да престане да ја прекршува Времената спогодба" е уште поголема кога знаеме дека тој жртвата ја идентификува со поимот непријател, а непријателот го прикажува како жртва.



Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Во овие моменти, кога специјалниот преговарач за името Метју Нимиц носи нов предлог за грчко-македонскиот спор за името, кој како што пишува "Елефтерос типос", ќе биде обелоденет кон крајот на месецов, за време на неговата посета на Скопје и на Атина, Грција на секој можен начин се обидува да нè натера да скршваме од зацртаниот пат преку зачувување на уставното име да го решиме долгогодишниот проблем. Јужниот сосед се обиде, за среќа безуспешно, да ги одложи преговорите, со објаснување дека до формирањето на новата влада во Скопје преговорите ќе бидат бесплезни. Нимиц беше доследен на својата задача, па на Грците им посочи дека изборите во Македонија не се никаква пречка за процесот, затоа што Македонија има политичко раководство, јасно е кој ќе ја води државата во наредниве четири години и нема причина да се чека формирање нова влада.

"Мислам дека настаните од изминатите неколку месеци ни покажаа нови моменти во смисла што е можно, а што не, па затоа не би рекол дека јазот е мален. Има извесни подобрувања. Темите за дискусија се поконцентрирани", изјави Нимиц.

АНТИМАКЕДОНИЗАМ

Без оглед на тоа какво ќе биде новото решение на Нимиц, Македонците никому и по ниедна цена не смеат да му дозволат да чепка во македонскиот

ЗНАЕ ЛИ ОБАМА ШТО НАПРАВИЛЕ АБРАХАМ ЛИНКОЛН И МАРТИН ЛУТЕР КИНГ ЗА ДЕМОКРАТИЈАТА?

идентитет. Нема друга опција за идентитетот и за јазикот, освен тоа што, како што ќе речат познавачите на состојбите, е запишано во "личната карта на земјата во регистарот на ОН". Во однос на името, Соединетите Американски Држави отсекогаш биле на наша страна, токму затоа и ја признаа Република Македонија под уставното име. Но, грчкото лоби кое значително е развиено во САД, го прави своето. Имено, додека американската администрација предводена од републиканците се обидува да изнајде решение за спорот со името, Грците успеаја на своја страна да го придобијат кандидатот за претседател на САД, демократот Барак Обама. Во интервју за "Гласот на Америка" на грчки јазик, тој ја повика нашата земја "да престане да ја прекршува Привремената спогодба склучена со Грција, да ги споре непријателските активности или пропаганда и да соработува со Грција, за да се постигне заедничката цел на САД и на ОН, во изнаоѓање заемно прифатливо име".

Обама ги потенцирал и долгогодишните врски меѓу САД и Грција кои, според него, во моментот биле заладени поради политиката на администрацијата на републиканецот Џорџ Буш во врска со проблемот со името.

Ваквата изјава наиде на осуда од Македонците од сите делови на Македонија и од цел свет. Тие со индигнација ја отфрлаат изјавата на Обама за поддршка на Атина во геноцидот врз македонскиот народ и барањето за промена на името на државата Македонија. Очекуваат претседателските кандидати на САД да останат доследни на демократските вредности на американското оп-



ГРАЃАНСКАТА ВОЈНА ВО САД

Во 1862 година Линколн прокламираше дека, почнувајќи од 1 јануари 1863 година, сите робови во конфедеративните држави се слободни. Во 1863 г. ја одржал познатата беседа во која, меѓу другото, рекол: "...Пред 87 години нашите татковци на овој континент создадоа нова држава, изразена во слобода и посветена на претпоставката дека сите луѓе се создадени еднакви...".

штво, не заборавајќи дека Македонија е сојузник со САД во три мировни мисии на НАТО во Авганистан, Ирак и во Босна и Херцеговина и во антитерористичката коалиција.

Изјавите од ваков тип не смеат да го обесхрабруваат македонскиот народ.



ЈА ЗНАЕ ЛИ БАРАК ОБАМА ВИСТИНАТА ЗА ГРЧКО-МАКЕДОНСКИОТ СПОР ИЛИ ИМА ПРОБЛЕМ СО ПАМЕТЕЊЕТО?

Напротив, тој треба да се спротивстави со силата на аргументите, но и со вистината за неговото опстојување низ вековите.

"Кога Барак Обама зборува за Македонија поради Атина, треба да се потсети на геноцидот врз Црнциите од Африка, неговите предци, кои како робови европските колонијални сили ги населуваа во Америка", се вели во писмото на Светскиот македонски конгрес, при што се додава:

"Македонија не ја прекршува Времената македонско-грчка согласност од 13 септември 1995 година, наспроти агресивниот антимакедонизам на Атина, која го суспендира македонското пристапување во НАТО алијансата на Самитот во Букурешт со злоупотреба на правото на вето, најавувајќи иста злоупотреба и при пристапувањето на Македонија во Европската унија, со далекусежни последици по мирот и безбедноста на Балканот. Притоа, државното име на Македонија не е право на Атина, Брисел, Обединетите нации, Европската унија или НАТО алијансата, туку суверено и неотуѓиво право на македонскиот народ, апсолвирано со антифашистичката коалиција во Втората светска војна и со референдумот од 8 септември 1991 година, кога апсолутно мнозинство од граѓаните и народот се изјаснија 'за самостојна и суверена држава Македонија', без додавки и придавки. Патем, разговорите со цел договор за разликата за името на државата Македонија според Резолуцијата 817 (1993) на Советот за безбедност и Резолуцијата 47/225 (1993) на Генералното собрание на Обединетите нации не значат задолжителна или билатерално договорена промена на името на државата Македонија! За жал, Македонија е жртва на грчкиот геноцид врз македонскиот народ кој континуи-

рано и систематски се спроведува од поделбата и окупацијата на Македонија во Балканските војни од 1912-1913 година до денес. Светскиот македонски конгрес ги упатува американските државјани од македонско потекло на одлучен договор и одговор на наредните претседателски избори во САД".

Револтирани од постапката на Обама, но и од тоа што тој многу брзо заборава што се случуваше со неговите предци, го потсетуваме овој претседателски кандидат на Граѓанската војна во САД, како и на годините кога Црниците на големите плантажи на југот беа третирани како робови. Северот успеа да се избори против дискриминацијата, а тогашниот претседател Абрахам Линколн во 1863 година ја одржал познатата беседа во која, меѓу другото, рекол: "... Пред 87 години нашите татковци на овој континент создадоа нова држава, изразена во слобода и посветена на претпоставката дека сите луѓе се создадени еднакви...".

Треба ли да се повтори историјата? Треба ли повторно да имаме дискриминација и омаловажувања на луѓето, без разлика кои се и од каде се?

(НЕ) ЕДНАКВИ

Само што помисливме дека со нацијата на американски државјанин кој е Црнец, актуелен сенатор од Илиноис, Барак Обама, е исполнет сонот на најголемиот борец за правата на Црниците, Мартин Лутер Кинг, за нас Македонците следува ново разочарување, но и прашање дали Обама свесно не знае што е тоа геноцид. Разочараноста е уште поголема кога знаеме дека тој жртвата ја идентификува со поимот непријател, а непријателот го прикажува како жртва. Обама ја советува Македонија да престане со непријателските активности, но заборава кој е кој во ситуацијата. Грција, а не Македонија, е таа која врши асимилација врз македонското население во Егејскиот дел на Македонија, не го признава народот кој живее на сегашната нејзина, всушност наша македонска територија. Освен тоа, Грција е таа која го сопира патот на Македонија кон европските и евроатлантските структури. Ние не направивме никаков притисок врз Грција, напротив поради неа, во интерес на некакви добрососедски односи, ние го сменивме знамето и во ОН ни е закачена референцата ФИРОМ. Уште еднаш, по кој знае кој пат, му кажуваме не само на Обама, туку и на сите негови истомисленици, дека македонскиот народ нема никакви територијални претензии кон Грција, и на крајот на краиштата, се прашуваме може ли некој да биде на страната на една држава која од петни жили се обидува да избрише народ, кој има свој идентитет, своја држава, свој јазик... Ја знае ли Обама вистината или, пак, не сака да ја слушне?

Зошто подлегнува на грчкото лоби, и како тоа успеа да му се наметне во неговата внатрешна кампања, која уште од самиот почеток беше фокусирана на многубројната грчка заедница во САД. Всушност, тој имаше и повеќе настапи организирани од грчките лоби групи, при што зборуваше за американско-грчките односи.

Во Македонија веќе почнуваат тупувањата што би се случило доколку Барак Обама стане идниот претседател на САД? Дали со неговото доаѓање би настанала промена во американската политика во однос на Македонија? Доколку настаните почнат да се одвиваат во таа насока, тогаш нашиот сон за демократија би се урнал. Па, каква би била таа демократија кога некој се обидува на недемократски начин да се однесува кон македонскиот народ? Ке бидеме ли повторно соочени со ситуацијата - каде има сила нема правда? Дали Обама ќе остане доследен на изјавата на Линколн за еднакво почи-



МАРТИН ЛУТЕР КИНГ, НАЈГОЛЕМИОТ БОРЕЦ ЗА АФРОАМЕРИКАНЦИТЕ

Најпознат марш кој го организираа Црниците во САД, при што еден од организаторите беше Мартин Лутер Кинг, беше маршот до Вашингтон за работа и слобода во 1963 г. На централниот собир учествувале повеќе од 250.000 луѓе, црнци но и белци, и тоа беше голем успех, несомнено еден од главните настани во борбата за извојување на основните граѓански права. Говорот на Кинг, "Имам сон", предизвика воодушевување меѓу присутните и, заедно со Гетисбургското обраќање на Абрахам Линколн, се смета за еден од најдобрите говори во историјата на американското говорништво.

тување на сите или, пак, во случајот со Македонија и Грција ќе остане на страна на узурпаторот?

На ваквиот став на Обама, републиканецот Џон Меккејн само одмавнува со раката, затоа што ставот на Републиканската партија во однос на Македонија и на македонскиот народ е сосема јасен и во него нема промени - тоа се Македонија и Македонци.